



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА КОЧАНИ

БРОЈ 1

КОЧАНИ, 1 ФЕВРУАРИ 2016 ГОДИНА

ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА

Врз основа на членот 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), Градоначалникот на Општина Кочани, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на актите донесени на седницата на Советот на Општина Кочани одржана на 29.1.2016 година

I

Ги објавувам актите донесени на седницата на Советот на Општина Кочани, одржана на 29.1.2016 година, и тоа:

1. Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намена за КП бр.15915/111 КО Кочани и КП бр.15915/1 КО Кочани, Бр.09-256/1;

2. Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти изградени надвор од плански опфат за КП бр.1293 КО Пантелеј; за КП бр.16759/1 КО Кочани, Бр.09-257/1;

3. Одлука за донесување на изменување и дополнување на ДУП за дел од УЕ 8, дел од блок 2, Општина Кочани, Бр.09-258/1;

4. Одлука за намалување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани, Бр.09-259/1;

5. Заклучок за усвојување на

плановите за запишување ученици во прва година во општинските средни училишта „Љупчо Сантов“ и „Гошо Викентиев“ во учебната 2016-2017 година, Бр.09-251/1;

6. Заклучок за прифаќање на информациите за активностите на организациите на лица со хендикеп во општина Кочани за 2015 година со програми за работа за 2016 година на сите организации на лицата со хендикеп во општина Кочани, Бр.09-252/1;

7. Заклучок за прифаќање на Информацијата за чистењето на одводните канали и речните корита на подрачјето на општина Кочани во 2015 година, Бр.09-253/1;

8. Заклучок за прифаќање на Предлог-планот за чистење на каналите и речните корита на подрачјето на општина Кочани за 2016 година, Бр.09-254/1;

9. Заклучок за прифаќање на Информација за пошумувањето и заштитата од ерозија на подрачјето на општина Кочани, Бр.09-255/1.

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр. 08-260/1

1.2.2016 година

К о ч а н и

Градоначалник
на Општина Кочани,
Ратко Димитровски

Врз основа на членот 10, став 4 и членот 19 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и 217/15) и членот 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15), Советот на Општина Кочани, на седницата одржана на ден 29.1. 2016 година, донесе

О Д Л У К А

за донесување урбанистичко-планска документација за усогласување на намена за КП бр.15915/111 КО Кочани и КП бр.15915/1 КО Кочани;

Член 1

Се утврдува да се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намена во урбанистичко-планска документација за град Кочани.

Член 2

Согласно членот 1 од оваа одлука, со урбанистичко-планската документација да се изврши:

1. Усогласување на намена заштитно зеленило, дефинирана со Деталниот урбанистички план на град Кочани, со ТБ 970, донесен со Одлука бр.07-138 од 16.07.1998год., заради вклопување на бесправно изградените објекти и тоа бесправен објект со намена базен – ДЗ, означен како зграда 1 изграден на КП бр.15915/111 КО Кочани, запишана на Имотен лист бр.13698 за КО Кочани и КП бр.15915/1 КО Кочани запишана на Имотен лист бр.1 за КО Кочани и бесправен објект

со намена помошен објект - П, означен како зграда 2, изграден на КП бр.15915/1 КО Кочани, запишана на Имотен лист бр.1 за КО Кочани.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-256/1
29.1.2016 година
К о ч а н и

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

Врз основа на членот 10, став 4 и членот 19 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и 217/15) и членот 2, став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 29.1. 2016 година, донесе

О Д Л У К А

за донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти изградени надвор од плански опфат за КП бр.1293 КО Пантелеј; за КП бр.16759/1 КО Кочани;

Член 1

Се утврдува да се донесе урбанистичко-планска документација со

која ќе се вклопат бесправно изградените објекти во урбанистичко-планска документација.

Член 2

1.Согласно членот 1 од оваа одлука, со урбанистичко-планската документација да се изврши вклопување на бесправно изграден објект со намена индивидуална станбена зграда, означен како зграда 2, изграден на КП бр.1293 КО Пантелеј, запишани во Имотен лист бр.221 за КО Пантелеј.

2.Согласно членот 1 од оваа одлука, со урбанистичко-планската документација да се изврши вклопување на бесправно изграден објект со намена викенд куќа, означен како зграда 1, изграден на КП бр.16759/1 КО Кочани, запишана во Имотен лист бр.5 за КО Кочани.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-257/1
29.1.2016 година
К о ч а н и

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

Врз основа на членот 26, став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 51/05,137/07, 91/09,124/10, 18/11, 53/11, 144/12,55/11, 163/13 и 42/14) и членот 123 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр.199/49,44/2015 и бр.193/2015 Советот на Општина Кочани, на седницата одржана на 29.1. 2016 година, донесе

О Д Л У К А
за донесување на изменување и дополнување на ДУП за дел од УЕ 8, дел од блок 2, Општина Кочани

Член 1

Со оваа одлука се донесува изменување и дополнување на ДУП за дел од УЕ 8, дел од блок 2, Општина Кочани, ТБ 0801/192/15 од јануари 2016, изработен од ДПУП БИЛД ДООЕЛ еспорт-импорт Скопје .

Член 2

Границата на планскиот опфат е дадена во графичкиот прилог, и претставена описно
од запад: по осовината од улицата „Скопска“;
од север: по осовината на улицата „Роза Петрова-2“;
од исток: по осовината на улицата „Мородвиска епископија“;
од југ: по осовината на улицата „Мородвиска епископија“.

Површината на планскиот опфат изнесува 4,26 ха.

Член 3

Со планот се утврдени следните класи на намени:

А- домување
А1- домување во станбени куќи
А2- домување во станбени згради

Д- зеленило и рекреација
Д1- парковско зеленило

Е- инфраструктура
Е2-комунална супраструктура

и останати површини наменети за сообраќајници.

Член 4

Урбанистичкиот план од членот 1 на оваа одлука содржи:

- Документациона основа- текстуален и графички дел;
- Планска документација- текстуален и графички дел.

Член 5

Составен дел на планот се Стручната ревизија ТБ 88/2015 изработена од ИН-ПУМА Институт за урбанизам, сообраќај и екологија -Скопје;
Извештајот за постапување по забелешките од стручната ревизија и Извештајот од јавна анкета и јавна презентација.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-258/1
29.1.2016 година
К о ч а н и

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

Врз основа на членот 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 29. 1. 2016 година, донесе

О Д Л У К А

за намалување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани

Член 1

Се намалува висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани, утврдена со Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани за 2016 година за 20 %, за објекти со намена домување и комерцијални дејности, освен за викенд куќите на Спортско-рекреативниот центар „Пониква“.

Член 2

Намалувањето на висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Кочани важи од влегувањето во сила на оваа Одлука до 31.5.2016 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-259/1
29.1.2016 година
К о ч а н и

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

Врз основа на членот 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“, бр.5/02), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 29.1.2016 година, донесе

З А К Л У Ч О К

за усвојување на плановите за запишување ученици во прва година во општинските средни училишта „Љупчо Сантов“ и „Гошо Викентиев“ во учебната 2016-2017 година

I

1. Се усвојуваат плановите за запишување ученици во прва година во општинските средни училишта „Љупчо Сантов“ и „Гошо Викентиев“ во учебната 2016-2017 година.

II

Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-251/1
29.1.2016 година
К о ч а н и

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

Врз основа на членот 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 29.1.2016 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за прифаќање на информациите за активностите на организациите на лица со хендикеп во општина Кочани за 2015 година со Програми за работа за 2016 година на сите организации на лицата со хендикеп во општина Кочани

I

1. Се прифаќаат информациите за активностите на организациите на лица со хендикеп во општина Кочани за 2015 година со Програми за работа за 2016 година на сите организации на лицата со хендикеп во општина Кочани.

II

Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-252/1
29.1.2016 година
К о ч а н и

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

Врз основа на членот 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“, бр.5/02), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 29.1.2016 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за прифаќање на Информацијата за чистењето на одводните канали и речните корита на подрачјето на општина Кочани во 2015 година

I

1. Се прифаќа Информацијата за чистењето на одводните канали и речните корита на подрачјето на општина Кочани во 2015 година.

2. Советот на Општина Кочани бара од Министерството за животна средина и просторно планирање и од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да одобрат уште 24 (дваесет и четири) тони нафта, од првично бараните 40 (четириесет) тони нафта, согласно Акцискиот план за чистење на речните корита и одводните канали на подрачјето на Општина Кочани за 2015 година.

II

Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-253/1
29.1.2016 година
К о ч а н и

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

Врз основа на членот 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 29.1.2016 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за прифаќање на Предлог-планот за чистење на каналите и речните корита на подрачјето на општина Кочани за 2016 година

I

1. Се прифаќа Предлог-планот за чистење на каналите и речните корита на подрачјето на општина Кочани за 2016 година.

II

Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-254/1
29.1.2016 година
К о ч а н и

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

Врз основа на членот 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“, бр.5/02), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 29.1.2016 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за прифаќање на Информацијата за пошумувањето и заштитата од ерозија на подрачјето на општина Кочани

I

1. Се прифаќа Информацијата за пошумувањето и заштитата од ерозија на подрачјето на општина Кочани.

2. Советот на Општина Кочани му сугерира на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта површините подложни на ерозија на подрачјето на Општина Кочани да бидат преотстапени на ЈП Македонски шуми со цел тие да влезат во плановите за пошумување на ЈП Македонски шуми.

II

Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-255/1
29.1.2016 година
К о ч а н и

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 199/14, 44/2015 и 193/2015), Градоначалникот на Општина Кочани распишува

Ј А В Е Н П О В И К
за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови од страна на заинтересирани физички и правни лица.

катастарски план за парцелите за кои се однесува доставената иницијатива , како и образложение за истата.

Бр. 22-267/1
29.1.2016 година
К о ч а н и

Градоначалник
на Општина Кочани,
Ратко Димитровски

Јавниот повик ќе трае во периодот од 02.02.2016 г. до 04.03.2016г.

- Јавниот повик ќе биде објавен во службен гласник на Општина Кочани, на веб страната на Општина Кочани, на огласна табла која се наоѓа пред влезот на општинската зграда, во дневен весник Нова Македонија и преку информацискиот систем е-урбанизам.

- Секое заинтересирано правно и физичко лице во текот на јавниот повик може да достави Иницијатива за изработка и донесување на детален урбанистички план, урбанистички план за село и урбанистички план вон населено место, преку информацискиот систем е-урбанизам, или во писмена форма, преку архивата на Општина Кочани.

- Предмет на иницијативата може да биде донесување на нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки урбанистички план.

- За доставените иницијативи подносителите ќе бидат известени во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам, или во писмена форма.

- Средствата за изготвување на потребната документација за прифатените иницијативи треба да ги обезбедат подносителите на иницијативите.

- Во прилог на иницијативите се доставува имотен лист и копии од

СОДРЖИНА

1. Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намена за КП бр.15915/111 КО Кочани и КП бр.15915/1 КО Кочани, Бр.09-256/1; стр.2
2. Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти изградени надвор од плански опфат за КП бр.1293 КО Пантелеј; за КП бр.16759/1 КО Кочани, Бр.09-257/1; стр.2
3. Одлука за донесување на изменување и дополнување на ДУП за дел од УЕ 8, дел од блок 2, Општина Кочани, Бр.09-258/1; стр.3
4. Одлука за намалување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани, Бр.09-259/1; стр.4
5. Заклучок за усвојување на плановите за запишување ученици во прва година во општинските средни училишта „Љупчо Сантов“ и „Гошо Викентиев“ во учебната 2016-2017 година, Бр.09-251/1; стр.4
6. Заклучок за прифаќање на информациите за активностите на организациите на лица со хендикеп во општина Кочани за 2015 година со програми за работа за 2016 година на сите организации на лицата со хендикеп во општина Кочани, Бр.09-252/1; стр.5
7. Заклучок за прифаќање на Информацијата за чистењето на одводните канали и речните корита на подрачјето на општина Кочани во 2015 година, Бр.09-253/1; стр.5
8. Заклучок за прифаќање на Предлог-планот за чистење на каналите и речните корита на подрачјето на општина Кочани за 2016 година, Бр.09-254/1; стр.6
9. Заклучок за прифаќање на Информација за пошумувањето и заштитата од ерозија на подрачјето на општина Кочани, Бр.09-255/1. стр.6
10. Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови од страна на заинтересирани физички и правни лица, Бр. 22-267/1. стр.7